

**План за спроведување
на проценка на влијание на регулативата**

Наслов на предлог законот:	Закон за задолжница
Министерство:	Министерство за финансии
Лице за контакт/одговорно лице: Ленче Тагасовска, раководител на сектор	
Очекуван датум за усвојување на предлог законот:	Јануари 2012
Поврзаност со ЕУ директиви	Не

Дел 1: Почетна проценка на влијанието на регулативата и планирање на работата

А. Почетна проценка на влијанието на регулативата

–Кои се главните проблеми?

Состојбата во практиката укажува дека неплаќањето на обврските и ненавременото плаќање на обврските меѓу стопанските субјекти се вбројуваат во главните проблеми со кои се соочува македонскиот бизнис сектор и воедно претставуваат основни причини за појава на недостиг на ликвидност.

–Кои се можните решенија (опции)? Кои регулаторни или нерегулаторни мерки би можеле да се разгледаат?

1: Воведување на задолжница;

Со донесување на Закон за задолжница ќе се воведе задолжница како нов инструмент за обезбедување на плаќањата. Со задолжницата ќе се овозможи ефикасна заштита на доверителите од ризикот од неплаќање, брза наплата на побарувањата и намалување на долгот меѓу домашните субјекти.

Дополнително, се оценува дека ваквата мерка ќе придонесе за јакнење на соработката меѓу домашните субјекти што во крајна линија ќе води кон засилување на вкупната економска активност во земјава.

Задолжница е приватна исправа, заверена од нотар, со која должникот изјавува дека се согласува да се изврши присилна наплата од сите денарски и девизни сметки на должникот во банките, заради наплата на побарување на одреден доверител. Задолжницата ја составува нотар, ја потврдува (солемнизира) и ја евидентира во Централниот регистар кој води Регистар на задолжници. Доколку обврските по задолжница не се платени до датумот на доспевање, доверителот поднесува барање за наплата до банката на должникот, заедно со задолжницата и изјава дадена пред нотар за неплатениот износ на побарувањето. Банката по задолжницата постапува согласно со одредбите на Законот за платниот промет во делот за извршување на решенија за присилна наплата.

Со тоа, во случај на неплаќање, на брз и ефикасен начин ќе се намири побарувањето, без притоа да се води судска постапка, ќе се повлечат потребните средства од банкарските сметки на должникот и истите ќе се пренесат на сметката на доверителот.

Дополнително, доверителот може да ја повлече задолжницата, при што добива карактер на извршна исправа и доверителот може да побара извршување врз други предмети на должникот, во постапка согласно со Законот за извршување.

–Кои се засегнатите страни кои ќе бидат вклучени во процесот на проценка на влијанието на регулативата?

Министерство за финансии.

Б. Планирање на потребната работа за проценка на влијанието на регулативата

1. Кои информации и податоци се веќе достапни?

- Информации добиени преку консултации со претставници од приватниот сектор и Стопанските комори во земјата.

2. Кои дополнителни информации и податоци треба да се соберат?

- Не постои потреба од дополнителни податоци и информации.

3. Кој тип и ниво на проценка е потребно (Иницијална или Комплетна проценка на влијание на регулативата - принцип на пропорционална анализа)?

- Ќе се спроведе иницијална проценка на влијанието на регулативата.

4. Дали ќе се формира меѓуресурска работна група за спроведување на проценка на влијание на регулативата и кои институции ќе се вклучат?

- При подготовката на Предлогот на закон носител на активноста е Министерството за финансии.

Дел 2: Подетално планирање, вклучително со време и ресурси (забелешка: овој дел е за интерна употреба на Владата на Република Македонија)

В. Временска рамка

Кога ќе започнат активностите за проценка на влијанијата на регулативата?

- Активностите за РИА ќе започнат во септември 2011 година.

Ако се планира вклучување на надворешни консултанти (на пример за аналитички студии, собирање на информации, итн.), која е временската рамка предвидена за процесот на набавка и договарање?

- Не се планира вклучување на надворешни консултанти.

Кога предлог законот и проценката на влијанието на регулативата ќе бидат поднесени до Генералниот секретаријат?

- Јануари 2012 година.

Г. Ресурси

- Кои се планираните човечки и/или финансиски ресурси за спроведување на проценката на влијанието на регулативата и финализирање на предлог законот ?
- За спроведување на проценката на влијанието на регулативата и финализирање на Предлогот на закон ќе се користат постојните човечки ресурси од Министерството за финансии. За спроведување на потребните анализи не се потребни дополнителни финансиски средства.